



ПРОГРАМА ЗА ЛЕТНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 2019.ГОДИНА

ПОЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА:
ПОМЛАДИ ПИОНЕРИ МАЖИ И ЖЕНИ 2007 И ПОМЛАДИ

I дел	II дел	III дел	IV дел
50m слободно	50m градно	50m грбно	50m делфин
100m делфин	100m грбно	400m слободно	200m грбно
200m градно	200m слободно	100m градно	100m слободно
200m мешано	4x100m слободно	4x100m слободно (2м+2ж)	4x200m мешано

ПОЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА:
**ПОСТАРИ ПИОНЕРИ МАЖИ И ЖЕНБИ 2005 И ПОМЛАДИ;
КАДЕТИ МАЖИ И ЖЕНИ 2003 И ПОМЛАДИ;
МЛАДИНЦИ МАЖИ И ЖЕНИ 2001 И ПОМЛАДИ
И СЕНИОРИ МАЖИ И ЖЕНИ 2000 И ПОСТАРИ**

I дел	II дел	III дел	IV дел
50m слободно	50m градно	50m грбно	50m делфин
100m делфин	1500m слободно	400m слободно	800m слободно
200m градно	100m грбно	100m градно	200m грбно
400m мешано	200m слободно	200m делфин	100m слободно
4x100m слободно	200m мешано	4x200m мешано	4x100m мешано
	4x100m слободно (2м+2ж)		

Секој клуб за да настапи на државното првенство се задолжува да плати членарина за членство во НПФ во износ од 3.000,00 денари, најдоцна до пред почетокот на натпреварот.

Првенството ќе се одржи на Олимпискиот базен Центар во Скопје во следните термини:

I Дел 29.06.2019 сабота - расплив во 7.00 часот претпладне. Почеток на трките во 7.45

II Дел 30.06.2019 недела - расплив во 7.00 часот претпладне. Почеток на трките во 7.45

III Дел 01.07.2019 понеделник - расплив во 8.00 часот претпладне. Почеток на трките во 8.45

IV Дел 01.07.2019 понеделник - расплив во 16.30 часот попладне. Почеток на трките во 17.15

Натпреварот ќе се одржува според постоечките правила и пропозиции на НПФ.

Канцеларија на НПФ
Технички секретар
Боро Блажевски
Тел: 070279734